

Извозот на тероризам и постојаното предизвикување кризи на Косово, Јужна Србија и во Македонија, во основа е спроведување на ново смислено албанско сценарио, преку кое се сака албанското прашање да се постави како глобално во контекст на целосна интернационализација и организирање нова конференција, по урнекот на "Дејтон", или како што тие го нарекуваат "Дејтон два", со што еднаш засекогаш би се решило албанското прашање на Балканот.



ЧЛЕНОВИТЕ НА ИСЛАМИСТИЧКО-ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО "ХУМАНИТАРЦИ"

ИСЛАМИСТИТЕ КОСОВСКАТА Н



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Инцидентот во Ваксинце навести активности на екстремистички групи и во Македонија и на Косово, сè со една цел, на ваков или на онаков начин да се придонесе во извојувањето на независноста. Во ваквите активности се активираат луѓе со различни побуди: криминалци, шверцери, верски фанатици. Евидентно е дека своја шанса за промоција најдоа и исламистичките екстремни групи. Кај нас се појавија во Бродец, Лисец, Танушевци, Лојане. Истите тие се во корелација со избеганите затвореници од косовскиот затвор "Дубрава" и се смета дека се во Тетово.

Заканата на Заим Алили, алијас командант Туши, кој е ранет и се наоѓа во Приштина, упатена по апсењето на Џејми Шеј, не беше случајна, тврдеа познавачите на безбедносните прилики. Заим Алили е припадник на АНА, тој му е лојален на Гафур Адили. Тој е член на групата "Зјари", што значи оган, а брои петнаесеттина луѓе. Таа оперира на територијата на Лојане, Ваксинце и Танушевци. Туши раководи со криминално-терористичка група, која шверцува лесно оружје и акцизна стока преку Лојане. Познавачите на оваа област не ја исклучуваат можноста од поврзување со групи од Косово. "Зјари" е најопасна група, бидејќи е водена од исламистички идеи, која во време на конфликтот во 2001 година беше дел од муџахединската бригада во кумановско-липковскиот регион.

ИСЛАМСКИ ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОСОВО

"Акри лидја пер превентив", "Ал вакаф ал ислам", "Албаниан Аустрија партнершип", "Ал-Харман"- хуманитарна фондација, Алијанса за рехабилитација на Косово, "Хјуманити фрст", "Интернешнл исламик релиф организејшн", "Ираниан релиф комити", "Исламик релиф агенси", "Исламик Консик оф Норт Америка", "Исламик релиф ворлдваид", "Исламик ворлд комити", "Косова еид фондејшн", "Кувајт џоинт релиф комити", "Ревивид оф хертич исламик", "Сејди џоинт релиф комити", "Шеик еид бин мохд.ал/тани чарити ас", "Шкб-уртесија", "Шоката едукативно арсimore кул.хум бамиресе", "Шоката Н. – Дрита", "Шоката Анри Данант", "Шоката Х. – Брегети", "Шоката хуманитарне улпиана", "Шоката хуманитарне Бамрисе Антон Цета", "Шоката пер Мбројтен и Дрејатев те груас", "Шпреса е косовес", "Табах интернационале", "Триангл генерешн хјуманитари", "Туркиш ред кресцент. Фондејшн секурс мондиал", "Хјуман сапортинг еид комити", "Пранер шип фор Гровт вит локал албаниан нео", "Рахмат и Туркиш кординејшн офис".

НЕМА СЛУЧАЈНОСТИ

Ниту инцидентот кај Лешок не може да биде случаен, при што беше минираниот мост. Објаснувањето дека тоа било поради искористувањето на шумата е само покривање на елегантното предудување за тоа кој дејствува на тој терен.

За да се наметне состојба на виновници и оправдување на постоењето на илегалните групи кои се појавија во Македонија, а се во корелација со Косово, косовските медиуми пишуваат, а го пренесуваат и македонските весници на албански јазик, дека "Доброволната

гарда на цар Лазар" регрутирала доброволци во Македонија. Тоа е само префрлање на топката, за да се докаже дека и Македонија може да биде колатерална штета ако Косово не добие независност, но во исто време и да се покријат криминогените активности.

На Косово, веднаш по војната, се појавуваат повеќе групи на исламистички паравоени структури кои се произлезени од муџахединскиот одред "Абу Бекир Сидик". Седиштето на оваа единица било во Долен Преказ, а се претпоставува дека одредот броел околу 120 Муџахедини дојдени од Саудиска Арабија, Египет, Иран, БиХ, Албанија и Македонија. Според сознанијата единицата била поделена на седум помали

НИК НА ТЕРОРИЗМОТ

Ниту инцидентот кај Лешок не може да биде случаен, при што беше миниран мост. Објаснувањето дека тоа било поради искористувањето на шумата е само покривање на елегантното предупредување за тоа кој дејствува на тој терен. За да се наметне состојба на виновници и оправдување на постоењето на илегалните групи кои се појавија во Македонија, а се во корелација со Косово, косовските медиуми пишуваат, а го пренесуваат и македонските весници на албански јазик, дека "Доброволната гарда на цар Лазар" регрутирала доброволци во Македонија.

групи. А, како еден од главните команди, е идентификувано лицето Абу Абдурахман, по потекло од Сирија, кој по војната во БиХ станал командант на воен логор во местото Бусењак. Како командант е идентификуван и Нури Салиф Мухамед, пензиониран потполковник на ирачката армија, како и Алија Рибит од село Црнорица кај Прешево.

И по завршувањето на косовската криза, според безбедносни структури, сè уште има структури на овој муџахидински одред, кои и понатаму дејствуваат прикриено на Косово: Исламската армија дејствува во околината на Косовска Каменица; "Абу Сајфа" е стационарирана во околината на Призрен и таа е обучувана од Јасер Мухамед Кан; на територијата на Бјгора дејствува терористичката групација "Хамас" и во околината на Љипљан е поставена терористичката групација "Фатах".

Од домицилното албанско население, приврзаници на џихадот, во Ко-

Исламистичките екстремни групи кај нас се појавија во Бродец, Лисец, Танушевци, Лојане и се во корелација со побегнатите затвореници од косовскиот затвор "Дубрава". Се смета дека тие се наоѓаат во Тетово.

Заим Алили, алијас командант Туши, кој е ранет и се наоѓа во Приштина, е припадник на АНА. Лојален му е на Гафур Адилли. Тој е член на групата "Зјари", што значи оган, која брои петнаесеттина луѓе. Оваа група оперира на територијата на Лојане, Ваксинце и Танушевци. Туши раководи со криминално-терористичка група, која шверцува лесно оружје и акцизна стока преку Лојане.

совска Каменица е формирано Биро за исламска помош под раководство на Екрем Авдиу. Тој е тесно поврзан со Активната исламска младина во БиХ и со хуманитарната организација Саудиски комитет за помош на Косово.

Саудискиот комитет за помош на Косово, со кој раководи Париз Ел Хади, се наоѓа во Приштина и е во тесна соработка со водечките лица на поранешниот КЗК, а лица за врска се Африм Беку и Рамадан Чеку. Преку овие лица одела целата помош за КЗК за време на војната, но и по неа, откако е расформиран Корпусот од оваа исламистичка организација.

ЦЕЛ: "ДЕЈТОН ДВА"

Со исламистичко терористичките организации на Косово тесно се поврзани вакви организации од Јужна Србија, односно од Прешевската долина. Како такви се наведуваа "Тафа" на бегалецот од косовскиот затвор "Дубрава", Љириим Јакупи Нацист, во содејство со Мустафа Шакири, како и "Ребел", чиј водач е Мухамед Џемаили.

Терористите чија политичка арматура ја сочинуваат припадници на АНА, сега го внесуваат тероризмот на Косово, во Јужна Србија и во Македонија, со цел одредени територии од нашава земја и северниот сосед да бидат припоени кон Косово пред тоа да го добие независниот статус, како нова балканска држава. Сега е сосема извесно дека овој нов албански тероризам го протежираат група поранешни командири на ОВК, ОВПМБ и ОНА, препознатливи како Шефкет Муслиу, Мухамед Џемаили, Невзат Халили и други.

Извозот на тероризам и постојаното предизвикување кризи на Косово, Јужна Србија и во Македонија, во основа е спроведување на ново смислено албанско сценарио, преку кое се сака албанското прашање да се постави како глобално во контекст на целосна интернационализација и организирање нова конференција, по урнекот на "Дејтон", или како што тие го нарекуваат "Дејтон два", со што би се решило еднаш засекогаш албанското прашање на Балканот.

ЈА ПОЛЗУВААТ ЕИЗВЕСНОСТ



КОЛКУ ГИ ИМА ВО НАШАВА ДРЖАВА?